

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА**1107.**

Врз основа на член 64 став 2 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/06 и 35/08), министерот за правда донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ НА СУДИИТЕ ПОРОТНИЦИ****Член 1**

Со овој правилник се утврдуваат надоместоците на судиите поротници. Надоместоците опфаќаат: надоместок за вршење на работите на судија поротник и трошоци за превоз до и од судот.

Член 2

Надоместокот за вршење на работите на судија поротник во апелационите судови изнесува 200 денари.

Надоместокот за вршење на работите на судија поротник во основните судови со проширена надлежност изнесува 200 денари.

Надоместокот за вршење на работите на судија поротник во основните судови со основна надлежност изнесува 125 денари.

Член 3

Надоместокот на трошоците за превоз до и од судот се исплатува во висина 50 денари за еден работен ден, доколку судијата поротник има живеалиште кое е оддалечено од судската зграда повеќе од 2,5 км.

Член 4

Надоместоците од членовите 2 и 3 на овој правилник се исплаќаат најдоцна до крајот на тековниот месец.

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за надоместоците на судиите поротници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/97).

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-1233/6

17 април 2010 година
СкопјеМинистер за правда,
м-р **Михајло Маневски с.р****МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ****1108.**

Врз основа на член 72 став 3 од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/05, 4/08 и 48/10), министерот за финансии, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ
НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА
ДЕКЛАРАЦИЈА И КОДЕКСОТ НА ШИФРИ КОИ СЕ
УПОТРЕБУВААТ****Член 1**

Во Правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат („Службен весник на Република Македонија“ бр. 97/05, 147/08, 55/09 и 141/09), во Прилог 2 Кодекс на шифри за пополнување на ЕЦЕД, во РУБРИКА 33 - ТАРИФНА ОЗНАКА, под б) Шифри за четврта под рубрика (Даноци и акцизи), во табеларниот дел колоната „Патнички автомобили“ се менува и гласи:

Патнички автомобили од Глава 87 со акциза	40
Патнички автомобили од Глава 87 без акциза	99

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-11131/1
20 април 2010 година
СкопјеЗаменик претседател на Влада
и министер за финансии,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.****МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ****1109.**

Врз основа на член 14 став (5) од Законот за управување со пакување и отпад од пакување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 161/09), министерот за животна средина и просторно планирање, во согласност со министерот за економија, донесе

**П П Т А И Т И Л И Т И
ЗА НАЧИНОТ НА НУМЕРИРАЊЕ И КРАТЕНКИТЕ
НА КОИ СЕ ЗАСНОВА СИСТЕМОТ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И
ОЗНАЧУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИТЕ ОД КОИ Е ПРОИЗВЕДЕНО
ПАКУВАЊЕТО, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ОЗНАКАТА ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ПАКУВАЊЕТО****Член 1**

Со овој правилник се пропишува начинот на нумерирање и кратенките на кои се заснова системот за идентификација и за означување на материјалите од кои е произведено пакувањето, како и формата и содржината на ознаката за постапување со пакувањето.

Член 2

Системот за идентификација се состои од знаци за нумерирање на материјали и кратенки за означување на материјали од кои е произведено пакувањето и тоа:

- за пластични материјали дадени во Прилог 1;
- за хартија и картон дадени во Прилог 2;
- за метал дадени во Прилог 3;
- за дрвени материјали дадени во Прилог 4;
- за текстилни материјали дадени во Прилог 5;
- за стакло дадени во Прилог 6;
- за композитни материјали дадени во Прилог 7

Прилозите од став 1 на овој член се составен дел на овој правилник.

Во системот за идентификација може да се користат знаците за нумерирање и/или ознаките за идентификација на материјалите.

Член 3

Формата и содржината на ознаката за постапување со пакувањето е дадена во Прилог 8 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 01 јануари 2012 година.

Бр.07- 3614
29 март 2010 година
СкопјеМинистер за економија, Министер за животна средина и
д-р **Фатмир Бесими, с.р.** просторно планирање,
д-р **Неџати Јакупи с.р.**

Прилог 1

Систем за идентификација со знаци за нумерирање и кратенки^{<1>} за означување на пластични материјали

Материјал	Кратенка	Нумерирање
Полиетилен терефталат	PET	1
Полиетилен со голема густина	HDPE	2
Поливинил хлорид	PVC	3
Полиетилен со мала густина	LDPE	4
Полипропилен	PP	5
Полистирен	PS	6
Останати повеќе слојни материјали		7

(¹) Се употребуваат само големи букви.

Прилог 2

Систем за идентификација со знаци за нумерирање и кратенки^{<1>} за означување на хартија и картон

Материјал	Кратенки	Нумерирање
Ребраст картон	PAP	20
Неребраст картон	PAP	21
Хартија	PAP	22

(¹) Се употребуваат само големи букви.

Прилог3**Системи за идентификација со знаци за нумерирање и кратенки¹ за означување на метали**

	<u>Материјал</u>	<u>Кратенка</u>	<u>Нумерирање</u>
Челик		FE	40
Алуминиум		ALU	41

С) Се употребуваат само големи букви.

Прилог4**Систем за нумерирање и кратенки¹ за дрвени материјали**

	<u>Материјал</u>	<u>Кратенка</u>	<u>Нумерирање</u>
Дрво		FOR	50
Плута		FOR	51

(¹) Се употребуваат само големи букви.

Прилог5**Системи за идентификација со знаци за нумерирање и кратенки¹ за означување на текстилни материјали**

	<u>Материјал</u>	<u>Кратенка</u>	<u>Нумерирање</u>
Памук		TEX	60
Јута		TEX	61

<¹ Се употребуваат само големи букви.

Прилогб

Системи за идентификација со знаци за нумерирање и кратенки^{<1>} за означување на стакло

Материјал	Кратенка	Нумерирање
Безбојно стакло	GL	70
Зелено стакло	GL	71
Кафеаво стакло	GL	72

¹ Се употребуваат само големи букви.

Прилог7

Системи за идентификација со знаци за нумерирање и кратенки^{<1>} за означување на композитни материјали

Материјал	КратенкаП	Нумерирање
Хартија и картон/разни метали		80
Хартија и картон /пластика		81
Хартија и картон /алуминиум		82
Хартија и картон /плоча од калај		83
Хартија и картон /пластика/алуминиум		84
Хартија и картон /пластика/алуминиум/плоча од калај		85
Пластика/алуминиум		90
Пластика/плоча од калај		91
Пластика/разни метали		92
Стакло/пластика		95
Стакло/алуминиум		96
Стакло/плоча од калај		97
Стакло/разни метали		98

¹) Се употребуваат само големи букви.

(*) Забелешка: Копозитните пакувања се означува со буквата С (латиница) и скратеницата за материјалот кој преовладува во составот на пакувањето. На пр. повеќеслојно пакување - пакување за пијалак (тетрапак за сок): материјалот кој преовладува е хартија (PAP), потоа слој на полиетилен (PE) и слој на алуминиум (ALU) - ознаката ќе биде С/PAP.

Прилог 8

Ознака за поставање со пакувањето



Забелешка: Во системот за идентификација и означување на материјалите може бројот од системот за нумерирање да се постави помеѓу трите стрелки, а каратенката за материјалот од прилозите 1-7 на овој правилник да се постави под графичкиот знак.



МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

1110.

Врз основа на член 11 став (1) алинеи 1, 2, 3 и 6 и член 61 став (1) од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/2008), министерот за економија, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
ЕДИНЕЧНО ОДОБРУВАЊЕ НА ВОЗИЛО**

Член 1

Во Правилникот за единечно одобрување на возило („Службен весник на Република Македонија“ број 16/10), во членот 25 во ставовите (3), (4), (5), (6), (7) и (8) зборовите „Во период од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој правилник“ се заменуваат со зборовите „До 30 септември 2010 година“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 25-3916/1
мај 2010 година
Скопје

Министер,
Фатмир Бесими, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

1111.

Врз основа на член 137 од Законот за лековите и медицинските помагала („Службен весник на Република Македонија“ бр. 106/07), министерот за здравство донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И НАЧИНОТ
НА ПРИЈАВУВАЊЕ НА КЛИНИЧКИТЕ ИСПИТУВАЊА
НА МЕДИЦИНСКИТЕ ПОМАГАЛА И НАСТАНАТИТЕ
ПРОМЕНИ И, ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НЕСАКАНИ
РЕАКЦИИ И НАСТАНИ, ОДНОСНО ИНЦИДЕНТИ,
КАКО И УСЛОВИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНАТ
ПРАВНИТЕ ЛИЦА КОИ ВРШАТ КЛИНИЧКИ
ИСПИТУВАЊА НА МЕДИЦИНСКИ ПОМАГАЛА**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на пријавување на клиничките испитувања на медицинските помагала и настанатите промени и, известување за несакани реакции и настани, односно инциденти, како и условите кои треба да ги исполнат правните лица кои вршат клинички испитувања на медицински помагала.